



Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија, донесе

О Д Л У К А

**за дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/22)**

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19, 181/19, 167/20, 308/20, 88/21, 177/21 и 247/21), во точката 2, по потточката 2.14, се додава нова потточка 2.15 којашто гласи:

„2.15. Резидентите правни лица коишто имаат задолжение / обврска за плаќање врз основа на промет на стоки или услуги кон правно лице од Руската Федерација, за кој прописите на оваа земја го обврзуваат резидентот да отвори сметка кај странска банка за плаќањето на овие стоки или услуги.

Обврската од ставот 1 од оваа потточка се докажува со поднесување документ во оригинал или фотокопија заверена од надлежен орган – нотар од којшто ќе може да се утврди задолжението / обврската на резидентот за извршување плаќање кон правно лице во Руската Федерација.

Сметката кај странската банка отворена за обврските од ставот 1 од оваа потточка може да се користи само за трансфер на средства во странство до висината на износот на обврската за плаќање кон правното лице и само додека е во важност прописот од ставот 1 од оваа потточка.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**О бр. 02-15/VI-1/2022
6 април 2022 година
Скопје**

**Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска**